



Краткиот водич

Работа со производот

⚠ Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“



1. Екран
2. Копче за вклучување/исклучување
3. Копче за вклучување/паузирање/откажување
4. Копче за одложено време
5. Функционални копчиња
 - a) Функција за половина полнење
 - b) Fast+ функција
 - c) Extra Drying Функција
 - d) AqualIntense Функција
6. Копчиња за избор на програма



7. Индикатор за програми
8. Индикатор за сол (S)
9. Не е во употреба
10. Индикатор за вклучување (▶) / паузирање (||)
11. Индикатор за одложено време
12. Индикатор за крај на програмата
13. Линија со информации на екранот
14. Индикатор за заштита за деца
15. Индикатор за средство за плакнење (*)
16. Не е во употреба

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

Број на програма	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Име на програма	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	имплицитно	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	предмиење
Температура на миење	Предпочувате да ја вклучувате оваа програма секои 1-2 месеци за да ја искористите машината и да ја достигнете потребната температура на хигиена. Програмат треба да се вклучува кога машината е празна. За да постигнете здвоилителен резултат, се препорачува да ја користите заедно со специјални агенси за чистење машини за садови.	Соодветна за миење садови кои се нормално извалени. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усопласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Се одредува спленот на изваленост на садовите и автоматски се поставуваат температурата и количината на водата за перење, како и времето на перење на садовите. Се применува за сите видови садови.	Ова е најсоодветната програма за миење мешани садови собрани во текот на денот, вклучително и пластични садови. Тавите и тенџерињата може да се мијат во долната корпа, додека делма тите стапени садови се мијат горната корпа.	Соодветно за многу извалени садови, тави и тенџериња.	Дневна програма за миење нормално извалени садови на најбз начин.	Специјална програма за внимателно миење на кришни садови и чаши од стакло.	Се применува за песно извалени садови што се користани или исплакнати.	Се применува за отстранување на остатоците на извалени садови што ќе се собираат во машината неолку дена со што се спречува создавање лоша мириса.
Степен на изваленост		Среден	Среден кон висок	Среден	Висок	Среден	Мал	Мал	
Пред-миење	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Мијење	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Сушење	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Времетраење (min)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Енергија (kWh)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Вода (l)	0,7	0,755	0,90-1,20	1,3	1,25	1,12	0,93	0,74	-

Капацитет на полнење: 10







Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма (ѓр за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/60438 мора да биде вклучено со полн контејнер сол, полн резервоар со средство за пламење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.






За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
 - Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
 - Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
 - Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
 - Почекајте 1 минута.
 - Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |


По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, притиснете ги копчињата за одложено време и P+ истовремено. По одбројувањето (3, 2, 1), држете ги копчињата притиснати уште малку.
2. Притиснете го копчето P+ за да ја активирате позицијата r.
3. Преку копчето за одложено време, приспособете го нивото на тврдост на водата на доводната вода. Погледнете „Табела за приспособување на нивото на тврдост на водата“ за да поставите правилно.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го поставите нивото на тврдост на водата во позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 2. (r2)
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 3. (r3)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 4. (r4)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција 5. (r5)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.



- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.